

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул. Стале Попов бр. 9 мезанин локал бр.5, Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

**Постапка со барање за прибирање понуди
со објавување оглас во хартиена форма која завршува со електронска
аукција бр.05/2014**

**ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА ПУМПА
ЗА ИСФРЛАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ**

Скопје, јуни 2014 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е – набавка и монтажа на пумпа за исфрлање отпадни води за потребите на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, согласно вид и количина дадени во техничката спецификацијата .

Предметот на набавката не е деллив

2. Начин на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го изврши на начин кој е детално даден во Задолжителните одредби на Договорот за набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен испораката и монтажата на стоката да ја изврши во рок од 20 (дваесет) дена од склучување на Договорот .

5. Начин на плаќање

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да го врши вирмански, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата во Архивата на Договорниот орган.

Прилог на фактурата е документ (Записник за примопредавање) уредно потпишан и заверен од овластени лица на двете договорни страни за прием и достава на стока предмет на овој договор.

6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност-Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот.

Гаранција и гарантен рок: Гарантниот рок за стоката предмет на овој Договор , изнесува 1 (една) година од денот на испораката на стоката.

7. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

7 Појаснување на тендерската документација

7.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

7.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

7.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

7.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

7.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

7.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

8. Изготвување и поднесување на понудите

8.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.2 Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, користејќи го образецот на изјава дадена во прилог на тендерската документација, каде подетално е објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се превземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити.

8.3 Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите

страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

8.3. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда
- Доказ за регистрирана дејност
- Парафирани и со печат заверени задолжителни одредби на договор
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата
- Пополнет образец на изјава за независна понуда

8.4. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

8.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот (05-2014)
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

8.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8.8 Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е **30.06.2014 година до 12** часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „Стале Попов“ бр. 9 мезанин локал бр.5 Скопје.

Начин на комуникација со Договорниот орган-писмена.

Согласно член **56** од Законот за јавни набавки секое барање, информација, известување и други документи, се испраќаат во писмена форма.

Согласно член **57 став 1** од Законот за јавни набавки Документите се испраќаат по пошта, по факс, или со електронски средства.

Согласно член 57 став 3 од од Законот за јавни набавки, документот кој бил испратен по факс, доставувачот е должен да го достави по пошта, или со користење на електронско средство во рок од два дена од денот на испраќање на документот по факс.

9. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е:

Најниска цена

10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

10.2. Подетални информации за електронската аукција:

Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

Предмет на електронската аукција ќе биде вкупната цена.

Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 5% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Максимална разлика во процесот на негативно наддавање е 10% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од **15 (петнаесет минути)** со можност да се изврши автоматско продолжување на времето на негативно наддавање за дополнителни 3 минути, доколку во последните три минути од аукцијата се достават нови намалени цени.

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

11. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

12. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа молбите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

Образец на понуда

Врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка на стоки бр. **05/2014** за набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води во постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас со е-аукција и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Овластено лице: _____

I.4. Даночен број: _____

1.5 ЕМБС _____

1.6 Жиро _____ сметка _____ и _____ депонентна _____ банка _____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1. Согласно сме да понудиме: Набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води

Техничката понуда содржи:

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води во денари, вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ, изнесува:

_____ (во денари со бројки и букви)

Вкупен износ на ДДВ во денари изнесува:

_____ (во денари со бројки и букви)

Вкупна цена во денари со ДДВ за набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води изнесува :

(во денари со бројки и букви)

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Составен дел на понудата е Спецификацијата со цени набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води и истата треба да се пополни.

II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложените задолжителни одредби на Договор за **набавка и монтажа на пумпа за исфрлање на отпадни води**.

.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)

Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ (име и презиме), врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство _____ на _____ овластено _____ лице _____ на _____ понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапката со барање за прибирање на понуди со објава на оглас со е-аукција бр.05-2014* ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр 05-2014* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА СТОКА-

НАБАВКА И МОНТАЖА НА ПУМПА ЗА ИСФРЛАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Склучен помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

1. Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, со седиште на ул. Стале Попов бр. 9 мезанин локал бр. 5 Скопје, ЕМБС 6701213 ЕДБ 4080011521604 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје со жиро сметка бр. 210067012130168 застапувано од Генерален директор Шеваљ Цеку (во натамошен текст: (Договорен орган))

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. _____, со ЕМБС _____, ЕДБ _____ депонент на _____ со жиро сметка _____ застапувано од _____ (во натамошен текст: (Економски оператор))

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со набавка и монтажа на пумпа за ифрлање на отпадни води, по спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка со Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас со електронска аукција согласно Одлуката за јавна набавка бр. _____ од _____ 2014 година и Одлуката за избор на најповолна понуда бр. _____ од _____ година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка и монтажа на пумпа за ифрлање на отпадни води, (во понатамошен текст: стока), согласно техничките карактеристики определени во спецификација од тендерската документација од прифатената Понуда на Економскиот оператор бр. _____ од _____ година заведена кај Договорниот орган под број _____ од _____ година, која е составен дел на овој Договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на Договорот према прифатената понуда на Економскиот оператор бр. _____ од _____ година, изнесува _____ денари без ДДВ, ДДВ во износ од _____ денари или вкупно _____ денари со ДДВ, и сите трошоци и транспортни трошоци.

Единечните цени утврдени во Спецификацијата од тендерската документација од прифатената Понуда на Економскиот оператор бр. _____ од _____ година, составен дел на овој Договор се цени искажани без ДДВ и со ДДВ, со вклучени царина, други јавни давачки и трошоци и транспортни трошоци.

Единечните цени по позиции неможе да се менуваат до истекот на важноста на овој Договор.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да го врши вирмански.

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да го врши во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата во Архивата на Договорниот орган.

Прилог на фактурата е документ (Записник за примопредавање) уредно потпишан и заверен од страна на овластени лица на двете договорни страни за прием и достава на стоката предмет на овој договор.

НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Економскиот оператор е должен испораката, транспортот и монтажата на пумпата за исфрлање на отпадни води да ги врши совесно и квалитетно, во согласност со нормативите и стандардите за предметната набавка, да постапува според забелешките на лицата од член 6 на овој Договор и да ги спроведува непосредните барања на Договорниот орган.

Економскиот оператор е должен да ја испорача односно изврши транспорт и да ја монтира пумпата за исфрлање на отпадни води согласно техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда, во рок од 20 (дваесет) дена од потпишувањето на овој Договор.

Економскиот оператор е должен да изврши транспорт и монтажа на пумпата за исфрлање на отпадни води на место определено од Договорниот орган.

Економскиот оператор е должен да врши повремена контрола на функционирањето на пумпата за исфрлање на отпадни води за време на важноста на овој Договор.

Во случај на доцнење со транспортот и монтажата на пумпата за исфрлање на отпадни води од член 2 на овој Договор, од страна на Економскиот оператор, Договорниот органт има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Договорната казна се определува во висина на 2% од вредноста на неиспорачаната стока со вклучен ДДВ, за секој ден задоцнување, од вкупната вредност на Договорот со вклучен ДДВ, при што потребно е веднаш од страна на Договорниот орган по приемот на пумпата за исфрлање на отпадни води да му врачи на Економскиот оператор писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна – пенали и надомест на штета.

Во случај на доцнење со транспортот и монтажата на пумпата за исфрлање на отпадни води Договорниот орган има право, по претходно доставено писмено известување до Економскиот оператор за дополнително оставениот рок од 2 (два) дена, да го раскине Договорот за испорака на стоката со проста изјава за раскинување на Договорот.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на Договорот е поголема од договорната казна, Економскиот оператор има обврска да му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штета.

НАДЗОР

Член 6

Договорниот орган е должен да именува лица кои ќе ја следат реализацијата на набавката предмет на овој Договор и ќе вршат надзор над извршувањето на предметот од страна на Економскиот оператор.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 7

Квалитативен и квантитативен прием на пумпата за исфрлање на отпадни води , врши Договорниот орган, со документ –Записник за примопредавање , потпишан од овластени лица од член 6 на овој Договор и лице овластено од страна на Економскиот оператор.

Член 8

Економскиот оператор е должен на Договорниот орган да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување или ненавремено исполнување на договорните обврски

Договорниот орган е должен да изврши преглед на предметот на овој Договор , штом тоа според редовниот тек на извршувањето е можно , и за утврдените неправилности или недостатоци веднаш без одлагање да го извести Економскиот оператор.

Договорниот орган има право поради неисправност и недостаток да бара:

- Сразмерно намалување на продажната цена;
- Бесплатно отстранување на утврдените недостатоци или надомест на трошоците направени за отстранување на недостатоците ;
- Надомест на штета;
- Раскинување на Договорот.

ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТЕН РОК

Член 9

Економскиот оператор е должен да ја испорача и монтира пумпата за исфрлање на отпадни води согласно спецификацијата и да гарантира за квалитетот на истата.

Економскиот оператор е должен ,согласно техничките карактеристики (спецификација) со кои се определува стоката која се испорачува , да издаде заверена гаранција за квалитетот , односно за нејзиното исправно функционирање (гарантен лист) , да обезбеди сервиси за одржување и снабдување со резервни делови во гарантниот рок.

Гарантниот рок за стоката предмет на овој Договор , изнесува 1 (една) година од денот на испораката на стоката.

ВИША СИЛА

Член 10

Договорниот орган и Економскиот оператор се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Договорот стапува во сила веднаш по неговото заверување во архивата на Договорниот орган.

Член 12

Договорот се склучува на определено време до испорака и монтажа на стоката.

Член 13

Договорот се склучува на македонски јазик и неговото кирилично писмо.

Член 14

Измени и дополнувања на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се изменува и дополнува со Анекс на Договор потпишан од овластените претставници на договорните страни.

Договорот може да се менува со Анекс –Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 15

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено.

Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 16

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и позитивните прописи во Република Македонија.

Член 17

Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два) за Економскиот оператор.

ДОГОВОРЕН ОРГАН

ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР
